



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 28 јули 1971
Скопје
Број 27 Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

192.

Врз основа на член 92 став 4 од Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/69) и член 124 став 6 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70), републичкиот секретар за образование, наука и култура донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СТРУЧНОТО И ПЕДАГОШКОТО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците на основното училиште и училиштата за средно образование (стручно и педагошко усовршување на наставниците) се организира согласно со одредбите на член 92 од Законот за основното училиште, член 124 од Законот за средното образование и овој правилник.

Член 2

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделение или за две и повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и одделенската настава во основното училиште и практичната настава во училиштата за средно образование.

Член 3

Стручното и педагошко усовршување на наставниците се организира:

— за наставниците на основното училиште на соодветните групи за образование на наставници на педагошките академии во Скопје, Витола и Штип и Вишата школа за физичка култура во Скопје;

— за наставниците на училиштата за средно образование на соодветните групи за образование на наставници на Филозофскиот и Природно-математичкиот факултет во Скопје и на Високата музичка школа во Скопје.

Ако на високошколските установи од претходниот став нема организирано соодветна група за образование на наставници за наставните дисциплини по кои наставниците изведуваат настава, стручното и педагошкото усовршување за тие дисциплини го организира Републичкиот завод за унапредување на школството.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците кои изведуваат одделенска настава во основните училишта може да се организира и по пунктови во разни места во Републиката.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го изведуваат наставници и научни работници по соодветните наставно-научни дисциплини на високошколските и научните установи, како и истакнати наставници и други педагошки стручњаци на основното училиште и училиштата за средно образование што ќе ги ангажира високошколската институција, според програмата од член 6 и 7 на овој правилник.

II. ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдена програма за секоја наставна дисциплина.

Програмата за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја утврдуваат високошколските установи за образование на наставници и Републичкиот завод за унапредување на школството, во соработка со научните установи, просветно-културните служби на општинските собранија, основните училишта и училиштата за средно образование и нивните заедници, како и стручните здруженија на наставниците.

Член 6

Програмата за стручно и педагошко усовршување на наставниците содржи:

1. Материјали што ќе се обработуваат со цел за запознавање на наставниците со новите научни, технички и технолошки достигнувања во областа на наставната дисциплина по која изведуваат настава;

2. Материјали што ќе се обработуваат како практични задачи односно педагошко-психолошки теми со цел за запознавање на наставниците со новите достигнувања во областа на педагогијата, дидактиката, педагошката психологија и методиката на наставната дисциплина.

Со програмата се определува и библиографијата и други материјали во кои се обработува тематиката што е предмет на стручното и педагошкото усовршување како и пројавените позитивни иницијативи, новации и постигнати резултати во работата на најдобрите наставници и образовновоспитни установи и, други психолошко-педагошки институции.

Член 7

Утврдената програма за стручно и педагошко усовршување, Републичкиот завод за унапредување на школството им ја доставува на сите основни училишта и училишта за средно образование најдоцна два месеци пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. Со програмата се запознаваат наставниците што ќе бидат повикани на стручно и педагошко усовршување.

При доаѓањето на стручно и педагошко усовршување наставниците можат да донесат свои самостојни трудови, преку кои ќе се согледа нивното индивидуално стручно и педагошко усовршување (извештај за резултатите од истражувачката работа, обработка на тема, концепт за учебник, модел на ново наставно средство и слично).

III. ТЕК НА СТРУЧНОТО И ПЕДАГОШКОТО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува во текот на учебната година и трае најмалку 10 работни дена.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување на наставниците го определуваат високошколските установи и Републич-

киот завод за унапредување на школството, во договор со основните училишта и училиштата за средно образование. За времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување на наставниците се известуваат сите основни училишта и училиштата за средно образование, најдоцна два месеци пред почетокот на стручното и педагошкото усовршување.

Член 9

На стручно и педагошко усовршување се повикуваат наставниците кои во текот на учебната година навршуваат две, седум, дванаест и седумнаесет години наставнички стаж.

Член 10

За упатување на наставниците на стручно и педагошко усовршување, училиштето поднесува пријава до Републичкиот завод за унапредување на школството најдоцна еден месец пред почетокот на стручното и педагошкото усовршување. Копија од пријавата се доставува и до надлежната просветно-педагошка служба на општинското собрание.

Образецот на пријавата е составен дел на овој правилник.

Член 11

За работата на стручното и педагошкото усовршување на наставниците се води евиденција и тоа:

1. дневник на работата; и
2. евиденција за наставниците што биле на стручно и педагошко усовршување и за постигнатите резултати.

Евиденцијата од претходниот став ја води високошколската установа на која се организира стручното и педагошкото усовршување односно Републичкиот завод за унапредување на школството.

Член 12

Резултатите што наставниците ги постигнуваат во текот на стручното и педагошкото усовршување се следат и проверуваат на погоден начин.

За постигнатите резултати во стручното и педагошкото усовршување високошколската установа односно Републичкиот завод за унапредување на школството на секој наставник му издава писмена потврда во која го изнесува своето мислење за степенот на неговото стручно и педагошко усовршување.

Наставникот кој на стручното и педагошкото усовршување на кое бил повикан во роковите од член 10 став 1 на овој правилник не постигнал задоволителни резултати може да биде повикан на стручно и педагошко усовршување и вон од тие рокови.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Член 13

За наставниците кои не навршиле две години наставнички стаж (наставници-почетници) надлежната просветно-педагошка служба во соработка со високошколските установи за образование на наставници организира посебни форми на стручно и педагошко усовршување како што се: следење на работата на наставниците — почетници, семинари и консултации за стручно-методската работа на наставниците-почетници и слично.

За следењето на работата на наставниците — почетници, надлежната просветно-педагошка служба, по предлог на училиштето во кое наставникот — почетник изведува настава, определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот — почетник и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Семинарите и консултациите за стручно-методската работа на наставниците — почетници ги организира надлежната просветно-педагошка служба. На нив се обезбедуваат стручно-методски и други прашања во врска со практичната работа на наставниците-почетници.

Член 14

Наставниците стручно и педагошки се усовршуваат и по пат на посетување на посебни курсеви, советувања, симпозиуми, и други форми што ги организираат установи за образование на наставници, научни институции, органите на просветно-педагошката служба и соодветните стручни здруженија.

Член 15

За наставниците кои изведуваат настава по предметите за кои на високошколските установи нема организирано група за образование на наставници, се организира и посебно педагошко усовршување, согласно одредбите на член 124 став 3 од Законот за средното образование.

Педагошкото усовршување од претходниот став се организира на педагошката група предмети на Филозофскиот факултет во Скопје.

Одредбите на овој правилник што се однесуваат на стручното и педагошко усовршување на наставниците сходно се применуваат и на организацијата на педагошкото усовршување на наставниците од став 1 на овој член.

Член 16

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците од член 16—18 на овој правилник, не влијае на обврската на наставниците за стручно и педагошко усовршување од член 10 на овој правилник, освен во случаите од член 12 на овој правилник.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Одредбите од овој правилник сходно се применуваат и на стручното и педагошкото усовршување на воспитачите на установите за предучилишното воспитување и во ученичките домови.

Член 18

Свој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-2107/1

2. јули 1971 година

Скопје

Го заменува
Републичкиот секретар за образование,
наука и култура
Републички секретар
за правосудство,
Димче Козар, с.р.

193.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ бр. 39/67), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДИПЛОМИРАН ВЕТЕРИНАР, ВЕТЕРИНАР И ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИЧАР

Член 1

Во Правилникот за полагање стручен испит за дипломиран ветеринар, ветеринар и ветеринарен техничар („Службен весник на СРМ“ бр. 30/68) членот 5 се заменува со два нови члена 5 и 5а, кои гласат:

„Член 5

Општиот дел на стручниот испит за дипломирај ветеринар и ветеринар се состои од следните предмети:

1. Уставен систем на СФРЈ;
2. Управна постапка и управни спорови;
3. Права и должности од работните односи;
4. Основни права од социјалното осигурување;
5. Финансирање на општествено-политичките заедници и органите на управата;
6. Општи прописи за работните организации;
7. Одредби од кривичниот законик за кривичните дела против службената должност и кривичните дела што се поврзани со функцијата на ветеринарен стручњак.

Член 5а

Општиот дел на стручниот испит за ветеринарен техничар, се состои од следните предмети:

1. Општествено-политичко уредување на СФРЈ;
2. Основни одредби на управната постапка;
3. Основни права и должности од работните односи;
4. Основни права од социјалното осигурување;
5. Средства за работа на органите на управата;
6. Одредби од кривичниот законик за кривичните дела против службената должност и кривичните дела што се поврзани со функцијата на ветеринарен стручњак“

Член 2

Член 8 се менува и гласи:

„Посебниот дел од стручниот испит за ветеринарен техничар се состои од следните предмети:

1. Познавање и отстранување на поважните добиточни заразни болести што се јавуваат во Социјалистичка Република Македонија;
2. Познавање и отстранување на поважните инвазиони болести што се јавуваат во Социјалистичка Република Македонија;
3. Познавање на некои стручно-технички работи од хигиената на прехранбените производи од животинско потекло;
4. Познавање на расите говеда, овци, свињи и кокошки што се застапени во Републиката; техника на вештачкото осеменување; прва помош при телење, јагнење и прасење;
5. Прописи за организацијата на ветеринарната служба и други ветеринарни прописи.“

Член 3

Член 9 се менува и гласи:

„Испитната комисија се состои од претседател и два члена. Претседателот и членовите на комисијата истовремено се испитувачи.

Со решението за именување претседател и членови на испитната комисија се одредува и ист број заменици, потребен број испитувачи и записничар“.

Член 4

Во програмата за посебниот дел на стручните испити во главата: „Посебен дел на стручниот испит за ветеринарен техничар“ целиот текст се менува и гласи:

„1. Познавање и отстранување на поважните добиточни заразни болести што се јавуваат во Социјалистичка Република Македонија:

- Биологија на микроорганизмите и нивната распространетост во природата;
- Настанување на инфекција кај животни,
- Имуитет, негово создавање;

— Појава и развиток на заразните болести. Извори на инфекција. Основни знаци за распознавање и мерки за сузбивање, отстранување и лекување на следните заразни болести: лигавка и шип, туберкулоза кај домашните животни, бруцелоза кај домашните животни, антракс, шушкавец, бес, сакагија, чума кај свињите, црвеница кај свињите, чума кај живината, заразна кривотница кај овците, ентеротоксемија кај овците, колера кај живината, салмонелоза кај свињите, живината, овците, кравите и

коњите, тифус кај кокошките и бел пролив кај пилињата, причини за абортусите (вибриоза, салмонелоза, лептоспироза, листериоза, вирусни абортуси);

— Земање и пакување на материјал за лабораториски преглед;

- Правање на размаз од заразен материјал;
- Дезинфекциони средства и нивната употреба;
- Дезинфекција на штати, инкубатори, лазари за добиток, утоварни рампи и превозни средства;

- Лична дезинфекција;
- Стерилизација на шприцеви и игли;
- Заштитни вакцинации;
- Ракување со ветеринарни биолошки средства;

2. Познавање и отстранување на поважните инвазиони болести што се јавуваат во Социјалистичка Република Македонија:

— Причини за раширеноста на инвазионите болести;

- Познавање, профилакса, лекување и мерки за отстранување на следните инвазиони болести: краста кај овците, коњите и говедата, кокцидиоза кај живината и зајците, пироплазмоза кај говедата, овците и коњите, метилавост, ехинококоза, бобичавост кај свињите и говедата, аскаридоза кај свињите и коњите; желудечно-црвена и белодробна стронгилоза, хиподермоза, ектопаразити кај домашните животни и трихина;
- Испраќање на материјал за паразитолошки преглед;

- Дезинсекција и дератизација;
- Принципи на профилаксата на одделни инвазиони болести;

- Дехелментизација на кучиња;
- Борба со ектопаразитите кај домашните животни и начин на применувањето на инсектициди, игздоциди и акарициди.

3. Познавање на некои стручно-технички работи од хигиената на прехранбените производи од животинско потекло:

— Важност на прегледот на прехранбените продукти од животинско потекло за здравјето на луѓето;

— Отстранување на кланичните конфискати и отпадоците односно нивното искористување;

- Дезинфекција на кланица;
- Трихиноскопски преглед на свинско месо;
- Земање и испраќање на проби од месо и месни производи за лабораториски преглед;
- Транспорт на месо и месни производи;
- Одредување масленоста на млекото;
- Одредување специфичната тежина на млекото;

— Земање и испраќање на млеко и млечни производи за лабораториски преглед (квалитативен и бактериолошки);

- Хигиена на молзењето;
- Испитување киселоста на млекото;
- Пастеризација и стерилизација на млекото; и

— Овоскопирање на јајца.

4. Познавање на расите говеда, овци, свињи и кокошки што се застапени во Републиката; техника на вештачкото осеменување, прва помош при телење, јагнење и прасење:

— Раси говеда застапени во Републиката и можност за нивното подобрување со вештачко осеменување;

— Раси овци застапени во Републиката и можност за нивното подобрување со вештачко осеменување;

— Раси бикови што се употребуваат за вештачко осеменување во СРМ;

— Раси свињи и кокошки застапени во Републиката;

— Улогата на вештачкото осеменување во унапредувањето на говедарството, овчарството и свињарството и спречувањето на коиталните инфекции;

— Економско значење на вештачкото осеменување на домашни животни;

- Постапка за добивање на сперма од бикови, овци и нерези;
- Опрема за добивање и апликација на сперма;
- Макроскопски и микроскопски прегледи на сперма;
- Оцена на сперма и техника на разредување кај одделни видови животни;
- Конзервирање, чување и транспорт на сперма;
- Техника на осеменување кај крави, овци и свињи;
- Знаци на еструс кај одделни видови животни;
- Евиденција на вештачкото осеменување;
- Прва помош при телење, јагнење и прасење.

5. Прописи за организацијата на ветеринарната служба и ветеринарни прописи:

- Прописи за организацијата на ветеринарната служба;
- Прописи за превенирањето и сузбивањето на добиточните заразни и паразитни болести;
- Прописи за хигиенска контрола на прехранбените производи, суровини и отпадоци од животинско потекло сврзани со надлежноста на ветеринарниот техничар; и
- Прописи за репродукцијата и вештачкото осеменување.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-1123/1
12 јули 1971 год.
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство
инж. Трајко Апостоловски, с. р.

194.

Републичкиот секретар за правосудство, врз основа на чл. 126 ст. 1 точ. 1 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки го донесува следниот

П РА В И Л Н И К ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СТРАЖАТА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определуваат условите и начинот на добивањето на службена легитимација, формата и овластувањата што произлегуваат од истата.

Член 2

Службена легитимација за припадниците на стражата (во понатамошен текст легитимација) се издава на сите припадници на стражата на казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом (во понатамошен текст припадник на стражата).

Службена легитимација може да се издаде и на други работници на казнено-поправните установи, Воспитно-поправниот дом и затворите за извршување на притвор. Кои работници на овие установи ќе добијат легитимации, решава органот што ги издава, на предлог од управителот на казнено-поправната установа и Воспитно-поправниот дом.

Член 3

Легитимацијата служи само за службена употреба.

Припадникот на стражата е должен да поседува и лична карта како и другите граѓани, за легитимирање кога не е на службена должност.

Член 4

Легитимации за сите припадници на стражата издава Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 5

Легитимацијата се издава со рок на важење од десет години.

При промена на легитимацијата се става нова фотографија.

Член 6

Легитимацијата не смее да се носи во странство или да се даде на друго лице на послуга.

Член 7

За издадените легитимации на припадниците на стражата се води евиденција во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Евиденцијата за издадените легитимации ги содржи овие податоци: име, презиме и звање на лицето на кое се издава легитимацијата, регистарски број, ознака на серијата и серискиот број на легитимацијата, датум на издавањето и назив на установата во која се наоѓа на работа лицето на кое се издава легитимацијата.

Член 8

Податоците врз основа на кои се издава легитимацијата и фотографијата се оверуваат од управителот на казнено-поправната установа и Воспитно-поправниот дом.

Член 9

Кога припадникот на стражата ќе ја изгуби легитимацијата или на друг начин остане без неа, должен е тоа веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на изгубувањето, да го извести управителот на казнено-поправната установа и Воспитно-поправниот дом.

Управителот од ставот 1 на овој член е должен, веднаш да го извести Републичкиот секретаријат за правосудство заради бришење на изгубената легитимација од евиденцијата за издадените легитимации и да ја огласи за неважечка преку „Службен весник на СРМ“.

Член 10

Легитимацијата се издава на припадникот на стражата уз потпис на потврда што содржи: име, презиме и звање на лицето на кое се издава легитимацијата, регистарски број, серија и серискиот број на легитимацијата и датум на издавањето.

При издавањето на нова легитимација од припадникот на стражата се одзема легитимацијата издадена според досегашните прописи.

Одземената легитимација се доставува на органот кој ја издал.

Член 11

Припадникот на стражата на кого ќе му престане службата или што ќе биде распореден на работно место на кое не мора да има легитимација, должен е при приемот на решението за престанокот на работата односно решението за распоредување на друго работно место, да ја предаде легитимацијата на управителот на установата во која се наоѓа на работа.

Управителот на установата е должен таквата легитимација да ја достави на Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 12

Образецот на легитимацијата може да го печати само работна организација што за тоа ќе ја овласти Републичкиот секретаријат за правосудство.

Форма и содржина на легитимацијата**Член 13**

Образецот на легитимацијата е со големина 7 x 9,5 см.

Кориците на легитимацијата се од кожа или скај во црна боја.

На првата страница на кориците е втиснат грбот на Републиката.

Предната страница содржи натпис „Социјалистичка Република Македонија, Републички секретаријат за правосудство“, назив „Службена легитимација“, место за фотографија со големина 25 x 3 см., простор каде што се запишува името и презимето на припадникот на стражата на кого му се издава легитимацијата, називот на установата каде се наоѓа на работа, датум и место на издавање на легитимацијата и место за потпис на лицето овластено да ја потпишува легитимацијата.

На легитимацијата се втиснува печат од органот што ја издал, а ја потпишува републичкиот секретар за правосудство.

На задната страница од легитимацијата е отпечатена ознака на регистарскиот број, серијата и серискиот број, а под нив се отпечатени овластувањата на припадникот на стражата и на другите работници на кои се издава легитимација.

Член 14

Образецот на легитимацијата е приложен кон овој правилник и е негов составен дел.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 15**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0708-1363

20 јули 1971 година

Скопје

Републички секретар за правосудство,
Димче Козаров, с. р.

**СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Републички секретаријат за правосудство

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Име _____

Презиме _____

на работа е во _____

_____ 197 — год.

Скопје

**РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР,
Димче Козаров**

Регистарски
број _____

Серија и
сериски број _____

Имателот на оваа легитимација е овластен да врши обезбедување на казнено-поправната установа односно затворот за издржување на притвор и воспитно-поправниот дом, каде се наоѓа на работа, да ги спроведува и чува осудените лица, лицата во притвор и малолетниците, да носи оружје, а стражата и униформата, како и да врши други работи предвидени во Законот за извршување на кривичните санкции, Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки и прописите донесени врз основа на овие закони.

195.

Врз основа на член 96 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70), републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика донесува

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ВО СЛУЖБИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА****Член 1**

Центарот за социјална работа односно органот на управата за социјална заштита на општината во која не постои центар за социјална работа (служба за социјална заштита) евиденцијата и документацијата ја води според одредбите на овој правилник.

Член 2

Евиденцијата и документацијата на службата за социјална заштита ја сочинуваат регистарот на корисници, личниот картон на корисниците на услуги и досието на корисникот.

Регистар**Член 3**

Во регистарот на корисници (регистар) се регистрираат сите лица што се пријавени за одредена услуга од службата за социјална заштита.

Член 4

Регистарот е укоричена книга со цврсти корици со најмногу 500 страни квалитетна бела хартија, со димензии 29,5 x 21 см., чии хоризонтални линии се одделени една од друга 2,5 см. и содржина според образецот што е составен дел од овој правилник.

Член 5

Упис в р г и с а р с _____ д _____ јавување на секој нов случај.

Член 6

Уписот во регистарот се врши читко со мастило. Погрешниот упис се прецртува со означување дека се работи за погрешен упис.

Личен картон**Член 7**

Личниот картон на корисниците на услуги на социјална заштита (личен картон) се пополнува при стручната обработка на секое поодделно лице кое побарало определена услуга, а е запишано во регистарот.

Член 8

Личниот картон се води во картотека устроена по азбучен ред.

Член 9

Личниот картон се состои од квалитетен картон во бела (за децата) и отворено зелена боја (за возрасните), со димензии 28,5 x 21,0 см. според образецот што е составен дел од овој правилник.

Член 10

Личниот картон се пополнува веднаш со појавувањето на нов случај. За едно лице се отвора само еден картон.

Член 11

Во колку се работи за случаи кога службата дава мислење на судот поради бракоразвод, во регистарот ќе се упише само најмладото дете од тој брак и на негово име ќе се формира личен картон. Останатите деца (браќа и сестри) ќе се искажат во личниот картон о. на младиот чл н. Ако

во случајот покрај бракоразводниот спор постои и друг социјален проблем кој бара друг вид на услуга од службата (на пример воспитна запустеност), ќе се пристапи кон формирање на личен картон и ќе се изврши упис во регистарот и на тој член од домаќинството.

Член 12

Личниот картон се пополнува со машина за пишување.

Картотеката со лични картони се чува во заклучени кутии или фиоки.

Член 13

Кога уписите во одреден личен картон не можат да се вршат поради пополнетост, се формира друг личен картон кој го носи истиот број но со ознака римско „II“, односно „III“ итн. Исполнетиот личен картон се соединува со новоформираниот.

Член 14

Кога ќе престане потребата за натамошна работа и пратење на одреденото лице, личниот картон и досието се ставаат во „мирување“ што истовремено се забележува и во регистарот.

Во случај на повторна потреба личниот картон односно досието повторно се активира и се доставува на задолженото лице во службата, при што во регистарот се става и констатација за тоа.

Член 15

Во колку дојде до повторување, повторното активирање на предметот се врши врз основа на поранешниот упис во регистарот и личниот картон.

Член 16

Секоја служба за социјална заштита во квадратот на десната страна од личниот картон впишува соодветна шифра (белег) за секој корисник, според описот на шифрите што се составен дел на овој правилник.

Член 17

Видот на корисниците на социјална заштита го одредува лицето што работи на односниот случај, имајќи ги во вид симптомите кај лицата и соодветната документација.

Кога видот на корисникот се одредува врз основа на наод на лекарска комисија, а таков не се содржи во списите, случајот привремено се става во видот „останати корисници“ или некој друг соодветен вид.

Ако кај едно исто лице се појавуваат симптоми за два или повеќе вида на социјални случаи, едниот од нив се одредува како основен, а другите како споредни, тргнувајќи од тоа кој вид во дадениот случај преовладува и во извесна смисла придонесува да се јават другите споредни видови, како и од тоа кон кој вид претежно ќе се усмери интервенцијата на службата за санирање на случајот.

Досие

Член 18

За секој корисник на услугите на социјалната заштита се води досие.

Во случај во едно семејство да има повеќе корисници на социјална заштита, за нив се формира заедничко досие.

Досието ги содржи актите и останатата документација (уверенија, решенија, анамнези и др.) со која се утврдува категоријата на корисникот и обликот на социјалната заштита што ја користи, се до ставање на случајот во мирување.

Член 19

Воведувањето на регистарот, формирање на личниот картон и досието за постојните активни корисници на социјална заштита, според овој правилник, ќе се врши во рок од четири месеци по влегувањето во сила на овој правилник.

Член 20

Службите за социјална заштита доставуваат годишен статистички извештај со сите податоци според овој правилник до Републичкиот завод за социјални прашања.

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 07-03-1475

15 јули 1971 година

Скопје

Републички секретар

за народно здравје и социјална политика,
д-р **Вулнет Сгарова**, с. р.

Прилог бр. 1

РЕГИСТАРОТ ГИ СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ РУБРИКИ:

Регистарски број	Дата на уписот	Презиме, име и адреса на барателот на услугата	Предметот се наоѓа	Забелешка
1	2	3	4	5

Прилог бр. 2

СОДРЖИНА НА ЛИЧНИОТ КАРТОН

- Регистарски број (редниот број на уписот во регистарот);
- Дата на формирање и дата на ставање во мирување;
- Презиме, име, пол и адреса на барателот на услуга;
- Место и дата на раѓање на барателот на услуга;
- Занимање и школска, односно стручна спрема на барателот на услугата;
- Брачна состојба и брачно потекло на барателот;
- Содржина (опис) на барањето на корисникот на услугата;
- Дијагноза (заклучоци на видот на социјалниот проблем);
- Мерки кои треба да се преземат;
- Забелешка за контактите и нивната содржина;
- Преземени мерки;
- Резултат — ефект од преземените мерки.

Прилог бр. 3

ОПИС НА ШИФРИТЕ ЗА ВИДОВИТЕ — КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

I. ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

1. Деца и младинци лишени од нормален семеен живот:

1. 1. Деца и младинци без родители
1. 2. Останати деца и младинци лишени од родителска грижа
1. 3. Деца и младинци од материјално обезбедени семејства
1. 4. Деца и младинци на кои им е загрозувано здравјето во семејството
1. 5. Деца и младинци од семејства со пометени односи

2. Деца и младинци со пореметувања во поведението (асоцијални):
 2. 1. Воспитно запуштени деца и младинци
 2. 2. Малолетни престапници до 14 годишна возраст
 2. 3. Малолетни престапници постари од 14 години
3. Деца и младинци попречени во психофизичкиот живот:
 3. 1. Деца и младинци најтешко попречени во психофизичкиот развој
 3. 2. Деца и младинци тешко попречени во психофизичкиот развој
 3. 3. Деца и младинци умерено попречени во психичкиот развој
 3. 4. Деца и младинци лесно попречени во психичкиот развој
 3. 5. Деца и младинци — гранични случаи на менталната ретардација

4. Деца и младинци попречени во физичкиот развој:
 4. 1. Слепи деца и младинци
 4. 2. Слабовидни деца и младинци
 4. 3. Глуви деца и младинци
 4. 4. Наглуви деца и младинци
 4. 5. Деца и младинци со пореметувања во говорот и гласот
 4. 6. Останати деца и младинци попречени во физичкиот развој
5. Деца и младинци со комбинирани недостатоци во физичкиот и психичкиот развој
6. Останати инвалидни деца и младинци (епилептичари, психотичари, неуротичари и др.)
7. Останати деца и младинци корисници на услугите на социјална заштита.

II. ВОЗРАСНИ ЛИЦА

1. Материјално необезбедени и за работа неспособни возрасни лица
2. Стари лица
3. Инвалидни возрасни лица
 3. 1. Возрасни лица со оштетен вид
 3. 2. Возрасни лица со оштетен слух
 3. 3. Возрасни физички инвалидни лица (вклучувајќи ги и дистрофичарите и лицата со последици од церебрална парализа)
 3. 4. Возрасни лица попречени во психофизичкиот развој
 3. 5. Возрасни душевно и нервно болни лица (вклучувајќи ги и неуротичарите, епилептичарите, психотичарите и др.)
 3. 6. Возрасни лица со потешки хронични физички заболувања
 3. 7. Слепи лица — жртви на фашистичкиот терор и граѓански жртви од војната
4. Возрасни лица со асоцијално поведение:
 4. 1. Скитници, просјаци и безделници
 4. 2. Токсиномани (алкохоличари, наркомани и др.)
 4. 3. Сексуални девијанти (проститутки, подвудувачи и др.)
5. Возрасни лица со проблеми во семејните односи
6. Возрасни социјално незгрижени за работа способни лица
 6. 1. Социјално незгрижени за работа способни лица попречени да се запослат поради семејни причини
 6. 2. Социјално незгрижени за работа способни лица попречени да се запослат поради општествени причини
7. Останати возрасни лица корисници на услуги на службите за социјална заштита.

196.

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70), републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ КНИШКИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и употребата на здравствените книшки за корисниците на постојана материјална помош.

Член 2

Образецот со содржината на здравствената книшка е составен дел на овој правилник.

Член 3

Форматот на образецот на здравствената книшка е со димензии: 12 x 8 см.

Член 4

Издадената здравствена книшка се воведува во книгата на издадени здравствени книшки при надлежниот орган за социјална заштита, која ги содржи следните рубрики: реден број, име и презиме — адреса на корисникот, број и дата на одлуката за добиената материјална помош и забелешка за промените.

Член 5

Со здравствената книшка се докажува правото на користење на здравствена заштита.

Член 6

Во здравствената книшка се внесува бројот на одлуката за видот и обемот на здравствена заштита од надлежниот орган за социјална заштита и дата од кога таа важи, оверена со потпис и печат.

Соуживател на постојана материјална помош има здравствена книшка според овој правилник која го носи бројот под кој е издадена здравствената книшка на носителот на постојана материјална помош.

Член 7

Здравствената установа во здравствената книшка на корисникот ја евидентира секоја укажана здравствена помош, односно траење на лекувањето во здравствена установа.

Член 8

Ако корисникот на здравствена заштита се пресели во друга општина, ја задржува својата здравствена книшка со тоа што органот за социјална заштита што ја издал книшката ќе забележи во книгата на издадените здравствени книшки престанок на здравствената заштита поради преселување.

Надлежниот орган за социјална заштита во новото живеалиште (општина) во кое корисникот се преселува, врши заверка на здравствената книшка и ја заведува во книгата на издадените здравствени книшки во таа општина.

Член 9

Здравствената книшка може да се замени во следните случаи:

- а) кога поодделни страници се пополнети;
- б) кога корисникот на здравствената книшка го смени името;
- в) кога истата е многу оштетена и не може повеќе да се користи односно кога е изгубена со тоа што претходно изгубената книшка органот ќе ја огласи за неважна во службено гласило.

Замената на здравствената книшка ја врши надлежниот орган за социјална заштита.

Новата здравствена книшка се издава под ист број и носи ознака „ЗАМЕНЕТА“.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 05-01-210
15 јули 1971 година
Скопје

Републички секретар
за народно здравје и социјална политика,
д-р **Вулет Старова**, с. р.

197.

Врз основа на член 73 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70), републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика донесува

У П А Т С Т В О ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИОТ НАДЗОР НА УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Со ова упатство се регулира вршењето на стручниот надзор на установите за социјална заштита.

2. За вршење надзор над стручната работа на одделна установа за социјална заштита, нејзина организациона единица, социјален и друг стручен работник, надлежниот орган донесува решение. Со решението се именува стручно лице односно членовите на стручна комисија што ќе го извршат надзорот и се определува целта и предметот на надзорот.

3. Надзор над стручната работа се врши по пат на редовен преглед на стручната работа и истиот ќе се врши најмалку еднаш во текот на годината, а по потреба и повеќе пати.

Стручниот надзор ја опфаќа работата на установата во целина, нејзините организациони единици и стручни работници, како и увид во социјалната и друга стручна документација.

4. При вршење надзор над стручната работа на установа за социјална заштита, посебно ќе се опфати:

а) насоченост на установата со оглед на целта и нејзините задачи, организација на работата на поодделни служби и работни единици, методи на работа на поодделни служби и работни единици, профили стручни работници, начин на соработка со други установи, органи и организации, евиденција и документација во установата, прием и отпуштање на штитеници и др.;

б) материјални услови (просторни услови, локација, опрема, потребни средства за работа, финансиски можности за работа, смештајни услови, исхрана и др.);

в) кадровската состојба (школска и стручна подготовка, стручна оспособеност, работно искуство на работниците и др.).

5. Комисијата за стручен надзор доставува записник и извештај за установената положба во врска со стручната работа во установата за социјална заштита во пет примероци на органот што го определил надзорот.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-01-210
15 јули 1971 година
Скопје

Републички секретар
за народно здравје и социјална политика,
д-р **Вулет Старова**, с. р.

198.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за распишување избори за членови на Совет на Централното основно училиште „Лирија“ во с. Србица, општина Кичево бр. 02-296/1 од 30 август 1970 година, по јавната расправа одржана на 30 јуни 1971 година, донесе,

О Д Л У К А

1. Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Централното основно училиште „Лирија“ во с. Србица, општина Кичево, донесена од работната заедница на училиштето на седницата од 24 април 1970 година под бр. 01-171/1 и Одлуката за измени и дополнувања на статутот на училиштето, донесена од работната заедница на седницата од 16 април 1971 година бр. 01-171/1, што согласно ставот 4 на член 23 од Законот за основното училиште (пречистен текст „Службен весник на СРМ“ бр. 7/69) не се потврдени од општинското собрание, немаат правно дејство, ниту можат да се применуваат.

2. Одлуката за распишување избори за членови на Совет на Централното основно училиште „Лирија“ во с. Србица, општина Кичево, бр. 02-296/1 од 30 август 1970 година не може да се спроведува.

3. Разгледувајќи го предлогот на Собранието на општината Кичево за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за распишување избори за членови на Совет на Централното основно училиште „Лирија“ во с. Србица, означена во точката 2 на ова решение. Уставниот суд на Македонија утврди дека работната заедница на училиштето на своите седници од 24 април 1970 година и 16 април 1971 година донела одлуки за измени и дополнувања на статутот на училиштето и дека овие одлуки не се потврдени од Собранието на општината Кичево. Со оглед на тоа што одлуките за изменување и дополнување статутите на работните организации се донесуваат по иста постапка како и статутот и со оглед на тоа што означените одлуки за изменување и дополнување статутот на училиштето согласно одредбите на ставот 4 на член 23 од Законот за основното училиште не се потврдени од надлежното општинско собрание, Уставниот суд на Македонија оцени дека овие одлуки не се полноважни и дека, додека не бидат потврдени од Собранието на општината Кичево, немаат правно дејство, ниту можат да се применуваат.

Уставниот суд исто така утврди дека Одлуката за распишување избори за членови на советот на училиштето бр. 02-296/1 од 30 август 1970 година е донесена на основа Одлуката за измени и дополнувања статутот на училиштето бр. 01-171/1 од 24 април 1970 година, која не е потврдена од надлежното општинско собрание и дека поради тоа и таа не може да се спроведува.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, во „Службен гласник на општината Кичево“, како и во Централното основно училиште „Лирија“ во с. Србица, на начин што со статутот на училиштето е определен за објавување на општите акти.

У. бр. 3/71
30 јуни 1971 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с. р.

199.

Уставниот суд на Македонија, решавајќи го спорот за надлежност помеѓу Окружниот суд во Скопје и Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во Скопје, настанат по повод на барањето на Александар Петковски, од с. Подржиќоњ, општина Крива Паланка, во врска со користењето на водата од долот во месноста „Скок“ во с. Подржиќоњ, за наводнување на неговата бавча, по јавната расправа одржана на 8 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

1. За заштитата на правото на користење на вода за наводнување се надлежни да решаваат судовите од општа надлежност.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

3. Александар Петковски, од с. Подржиќоњ, општина Крива Паланка, му поднес на Уставниот суд на Македонија предлог со барање да го реши спорот за надлежност помеѓу Окружниот суд во Скопје и Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во Скопје, кои со свои конечни решенија се огласиле за ненадлежни за решавање на спорот настанат помеѓу Александар Петковски и Станоја Ѓорѓиевски, двајцата од с. Подржиќоњ, општина Крива Паланка, во врска со користењето на водата од долот во месноста „Скок“ за наводнување на нивните имоти.

На јавната расправа одржана на 8 јули 1971 година Уставниот суд на Македонија утврди:

а) Александар Петковски во јуни 1969 година му поднел на Општинскиот суд во Крива Паланка тужба за службеност на вода со барање судот да утврди дека тужениот Станоја Ѓорѓиевски му пречи „на службеното користење на водата што ја користел од порано“ и да го задолжи тужениот „да му го признае правото на службеност на водата, со тоа да му овозможи редовно да ја користи водата за наводнување на бавчата, како што тоа го користел од порано“.

б) Општинскиот суд во Крива Паланка со своја пресуда П. бр. 276/69 од 4 август 1969 година го уважил тужбеното барање на Александар Петковски, утврдил дека тужениот Станоја Ѓорѓиевски му пречи на тужителот на „службеното користење на водата од долот во месноста „Скок“ што ја користел од порано и го задолжил тужениот да му признае право на службеност на водата со тоа да му овозможи редовно користење на водата за наводнување на бавчата како што таа ја користи од порано, така што водата еден ден да ја користи тужителот, а еден ден да ја користи тужениот.

в) Окружниот суд во Скопје, решавајќи по жалбата на тужениот Станоја Ѓорѓиевски, со свое решение Гж. бр. 4046/69 од 3 јуни 1970 година ја уважил жалбата и пресудата на Општинскиот суд во Крива Паланка П. бр. 276/69 од 4 август 1969 година ја укинал, а тужбата на Александар Петковски за утврдување право на службеност на вода ја отфрлил поради недопуштен редовен пат. односно апсолутна ненадлежност на судот.

Според образложението на решението, Окружниот суд смета дека согласно членот 15 од Законот за процесна постапка предметниот спор не спаѓа во судска надлежност. Според неговото становиште во случајов не се работи за спор за службеност, туку се работи за спор во врска со употреба на вода, а водите се добро од општествена сопственост и со нив, согласно одредбите на членовите 1 до 4 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65, 50/68 и 60/70) и членот 22 од републичкиот закон за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 и 25/67), управува одредена водостопанска организација, која е овластена да врши и распоред за употребата на водата за наводнување, а ако за територијата на

општината не постои водостопанска организација, за употребата на водата е надлежен да решава органот на управата на Собранието на општина Крива Паланка.

г) Одделението за стопанство на Собранието на општината Крива Паланка, решавајќи по барањето на Александар Петковски за користење на водата од долот во месноста „Скок“ заради наводнување на неговиот имот, на основа членот 41 од Основниот закон за водите и членот 11 од републичкиот Закон за водите, како и на основа членот 206 од Законот за општата управна постапка, со свое решение бр. 07-1032 од 24 август 1970 година му одобрило на Александар Петковски да ја користи водата за наводнување од долот во месноста „Скок“ рамноправно со Ѓорѓиевски Станоја и го задолжило Ѓорѓиевски Станоја да не му пречи на Александар Петковски во рамноправното користење на водата за наводнување на неговата бавча.

д) Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство решавајќи по жалбата на Станоја Ѓорѓиевски со свое решение под бр. 12 Уп. П. 75 од 23 септември 1970 година, го огласил за ништовно решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Крива Паланка бр. 07-1032 од 24 август 1970 година, поради тоа што смета дека од членот 41 од Основниот закон за водите и членот 11 од републичкиот Закон за водите не произлегува дека општинскиот орган на управата е надлежен да одлучува по предметното прашање. Според мислењето на Републичкиот секретаријат во конкретниов случај се работи за одлучување по повод на смеќавање во користењето на вода за наводнување на земјоделско земјиште, односно за имотно-правно прашање кое се уредува по граѓанско-правен пат и доколку по таквото прашање заинтересираните странки не постигнат согласност, по спорот е овластен да одлучува само суд од општа надлежност.

На основа на изнесеното Уставниот суд утврди дека Окружниот суд во Скопје и Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во Скопје, со свои конечни решенија се огласиле за ненадлежни да одлучуваат по барањето на Александар Петковски за користење на водата од долот во месноста „Скок“ за наводнување на неговиот имот.

4. Решавајќи го настанатиот спор за надлежност помеѓу Окружниот суд во Скопје и Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во Скопје, Уставниот суд на Македонија утврди дека за заштита на правото на користење на вода за наводнување се надлежни да решаваат судовите од општа надлежност и тоа поради следното:

Водите како општествена сопственост се добро од општ интерес. Употребата и искористувањето на водите се врши според одредбите на Основниот закон за води („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65, 50/68 и 60/70) и републичкиот Закон за води („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 и 25/67). Со одредбите на овие закони посебно се уредени условите под кои водостопанските и други организации, граѓанско-правните лица и граѓаните можат да се здобијат со одредени права во врска со употребата и искористувањето на водите, вклучувајќи го и правото да ја користат водата за наводнување на земјоделски имоти. Употребата и искористувањето на водите посебно се уредени со одредбите на членовите 39—50 од Основниот закон за води и членовите 8—13 од републичкиот Закон за води, во кои се утврдени и органите што се надлежни да устануваат одредени права во врска со употребата и искористувањето на водите. Според одредбите на овие закони за устанување на права од ваков вид не се надлежни судовите од општа надлежност.

Судовите од општа надлежност, согласно членот 2 од Основниот закон за судовите од општа надлежност, во границите на својата надлежност,

меѓу другото, одлучуваат и за личните, имотните, работните и други права на граѓаните. Спрема тоа, обие судови, доколку утврдат дека граѓанин во согласност со законот се здобил со одделно право, се надлежни да обезбедат заштита на тоа негово право во случај на повреда или пречење на неговото користење.

Во конкретниов случај, граѓанинот Александар Петковски смета дека има право на наводнување на својата бавча со водата од долот во месноста „Скок“, наведува дека во користењето на ова право му пречи граѓанинот Станоја Ѓорѓиевски и бара ова негово право да биде заштитено. На основа на податоците собрани во претходната постапка и, посебно, на основа на увидот во предметот П. бр. 276/69 на Општинскиот суд во Крива Паланка и предметот Гж. бр. 4046/69 на Окружниот суд во Скопје, Уставниот суд утврди дека граѓанинот Александар Петковски не бара установување на право на користење вода за наводнување, а само заштита на право кое, според неговото мислење, тој го има. Поради тоа, според становиштето на Уставниот суд, Општинскиот суд во Крива Паланка е надлежен да утврди дали граѓанинот Александар Петковски, навистина имал право на користење на спорната вода за наводнување на неговиот имот и ако утврди дека според законските прописи тој има такво право, овој суд е надлежен да обезбеди заштита на ова негово право.

Со оглед на изнесеното, Уставниот суд на Македонија, на основа точката 7 од став 1 на член 212 од Уставот на СР Македонија и членот 33 од Законот за Уставниот суд на Македонија, одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 22/71
8 јули 1971 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с. р.

200.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 102 и 2086 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 16 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 102 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Старосните, инвалидските и семејните пензии определени од пензиска основа во која не е пресметан во целост или делумно личниот доход остварен во 1970 година, како и исклучителните пензии остварени до 30 јуни 1970 година се усогласуваат дополнително според членот 102 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Усогласувањето на пензиите од претходниот став се врши така што износот на пензијата без заштитниот додаток претходно се зголемува за 3,5% и на така зголемената пензија се додаваат 30 динари.

II

На пензијата зголемена според одредбите на точката I од оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, износот на заштитниот додаток и другите услови за добивање, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 8/71, 18/71 и 27/71).

III

Како основа за усогласувањето на пензиите според оваа одлука служат износите на пензиите по извршеното усогласување според Одлуката за усогласување на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според членот 97 и 102 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 31/70).

IV

Од усогласувањето по оваа одлука се исклучуваат пензиите на воените осигуреници, како и пензиите на борците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година и шпанските борци на кои во 1971 година пензијата им беше повторно определена по гарантирана пензиска основа од 990 динари.

V

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука следува од 1 јули 1971 година.

VI

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши:

- 1) на пензиите за кои решение е донесено до влегувањето во сила на оваа одлука — од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмено решение, и
- 2) на пензиите за кои решение ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука — од надлежниот комунален завод за социјално осигурување при донесувањето на решение за правото на пензија.

VII

Појасненија за примената на одделните одредби од оваа одлука дава Републичкиот завод за социјално осигурување.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2032/1
16 јули 1971 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

201.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), и членот 37 и 94 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 16 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВО НА ТОЈ ДОДАТОК

I

Во точката II од Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 8/71 и 18/71) бројката „450“ се заменува со бројка „500“ динари.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање утврден со точката I од оваа одлука на корисниците на тој додаток што ќе бидат затечени како такви на 1 јули 1971 година ќе се изврши од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмени решенија.

По барање на корисникот на заштитниот додаток, надлежниот комунален завод за социјално осигурување е должен да му издаде писмено решение за определување на износот на заштитниот додаток.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1971 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2034/1

16 јули 1971 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

202.

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 106 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/67), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје на седницата одржана на 16 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КАЈ КОИ ИНВАЛИДНОСТА НАСТАПИЛА ПОРАДИ БОЛЕСТ ИЛИ ПОВРЕДА ВОН РАБОТА

I

Во Одлуката за височината на материјалното обезбедување на инвалидите на трудот кај кои инвалидноста настапила поради болест или повреда

вон работа („Службен весник на СРМ“ бр. 8/67), по точката IV, се додава нова точка V која гласи: „Најнискиот износ на материјалното обезбедување определен според точките II до IV не може да биде помал од 50% од износот на минималниот личен доход утврден со закон“.

II

Досегашната точка V станува точка VI.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1971 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2035/1

16 јули 1971 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р

203.

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 16 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПРИВРЕМЕНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КОИ ЧЕКААТ ДА СТАПАТ НА РАБОТА

I

Привремениот надоместок на инвалидите на трудот од II и III категорија кои чекаат да стапат на работа, определен според членовите 121 и 122 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/67), не може да биде помал од 50% од износот на минималниот личен доход утврден со закон.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1971 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2036/1

16 јули 1971 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

204.

Врз основа на член 1086 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/71) и исправката на Законот за дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/71) и соодветните одредби на договорите за социјално осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 16 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ УТВРДЕНИ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

I

На лицата кои вршат самостојна дејност основните на осигурувањето утврдени со договорите за социјално осигурување на тие лица, за 1971 година се пресметуваат на нов износ со примена на валоризационен коефициент 117,6.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2033/1
16 јули 1971 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

205.

Врз основа на членот 81 од Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 3/68, 3/70 и 32/70) и точка 2 став 2 од Одлуката за усвојување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за додаток на деца за 1970 година бр. 01-563 од 24. II. 1971 година, Управниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на деца — Скопје, на седницата одржана на 9 јули 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШКОТ НА СРЕДСТВАТА УТВРДЕНИ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА — СКОПЈЕ ЗА 1970 ГОДИНА

I

Вишокот на средствата на Републичкиот фонд за додаток на деца — Скопје утврдени со Завршната сметка на Фондот за 1970 година во износ од 15.008.744,65 динари со камата од 3% годишно сметано од 1 јануари до 30 јуни 1971 година, се отстапуваат на општинските фондови за непосредна детска заштита на начин определен со оваа одлука.

II

Распределба на средствата од претходната точка ќе се изврши по општини според бројот на децата до 19 годишна возраст што е утврден во извештајот на Републичкиот завод за статистика — Скопје, даден под бр. 2794 од 24. VI. 1971 година.

III

Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје со решение ќе го определи износот кој припаѓа на секој општински фонд за непосредна детска заштита. Кога решението ќе стане конечно во управната постапка, ќе се изврши исплата на утврдените износи во корист на општинските фондови.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

УПРАВЕН ОДБОР
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК
НА ДЕЦА

Бр. 01-1386/1
9 јули 1971 година
Скопје

Претседател,
Галип Дема, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Адеми Музафер од Тетово, против тужената Адеми Славиа сега со непознато место на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Адеми Славиа, во рок од 30 (триесет) дена да се јави лично во судот, или да ја достави сегашната адреса.

Доколку во одредниот рок не се јави, ќе ѝ се постави привремен старател, во смисла на членот 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 1841/1971 година. (56)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Исоски С. Осман од с. Мислодежда, Струшко, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Рамаданоска Ика, со непознато место на живеење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд, или да одреди свој застапник. Во противно, на истата ќе ѝ биде одреден застапник, по службена должност.

Окружен суд во Битола, II. бр. 654/70. (58)

Врчковски Ѓорѓи, од Битола, ул. „Довлецик“ бр. 132, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Врчковска Нада, од Битола, сега со непознато местожителство.

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противен случај на тужената ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 535/71. (57)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. VI. 1971 година, рег. бр. 28/68, книга II е запишано следното: Ресторанот-самопослуга во Охрид, на Општинскиот одбор на Црвен крст во Охрид, се става во редовна ликвидација. За ликвидатор е назначен Димче Рилков, работник во Службата на општественото книговодство — Филијала — Охрид, кој е овластен да го потпишува Ресторанот.

Оваа промена е извршена, согласно со решението бр. 01-4248 од 17. IX. 1970 година, на Одделението за општи и управно-правни работи, на Собранието на општината Охрид, и решението бр. 02-3317/1 од 7. VI. 1971 година, на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 349/70. (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 32, страна 132, книга I е запишано следното: Заедничкиот наставен центар за предвојничка обука „Партизан“, село Долно Оризари, со решението бр. 6470 од 30. XII. 1968 година, на Собранието на општината Титов Велес се става под редовна ликвидација.

Ликвидационата постапка ќе ја спроведе ликвидационата комисија, назначена со решението бр. 6469 од 30. XII. 1968 година, на Собранието на општината Титов Велес, во состав: Горѓиев Дончо, претседател, Стојанов Перо и Темелков Љубе, членови.

За ликвидатор на споменатиот центар е назначен Горѓиевски Т. Дончо, работник во Општинското собрание — Титов Велес, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, под редовна ликвидација.

На досегашните потписници на Заедничкиот наставен центар за предвојничка обука „Партизан“ — село Долно Оризари и тоа: Настов Благој, в. д. директор и Горѓиевски Миланов Киро, им престанува правото за потпишување, бидејќи се решени од должност.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 152/70 од 9. VI. 1971 година. (1134)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 5. II. 1971 година, рег. бр. 10/67 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Кочански Панде, директор на Вишата земјоделска школа во Битола.

Се овластува за потпишување Николовски Никола, директор на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 13/71. (674)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 5. III. 1971 година, рег. бр. 82/66 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Егумановски Налева Димитар, директор на централното основно училиште „Иво Рибар Лола“, село Црноец, Битолско.

Се овластуваат за потпишување Гуровски Бивов Јован директор и Кочишки Арсов Симеон — секретар, на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 31/71. (721)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1426, страна 607, книга VI е запишано под фирма: Селскостопанска задруга „Вели Брег“ — СО — Алексинац, организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Партизанска“ бб, населба „Влае“. Предмет на работењето на претставништвото е откуп и продажба на земјоделски производи; промет со индустриски производи на мало; промет со градежен материјал на мало.

Раководител на претставништвото е Кралевски Стојан.

Претставништвото е основано од Селскостопанската задруга „Вели Брег“ СО Алексинац, со одлуката бр. 110 од 21. XII 1970 година, на советот.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, матичната задруга.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1051/70 од 25. II. 1971 година. (470)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 546, книга VI е запишано под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Горче Петров, ул. „Воин Драшковски“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 15. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Кежаровска Даница.

Продавницата ќе ја потпишува задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 292/68 од 8. III. 1971 година. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 253, книга III е запишана под фирма: Претпријатие за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија — Организација на здружен труд — Продавница во Демир Капија. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциски стоки — производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија, со одлуката бр. 1449 од 17. IV. 1963 година, од одржаната седница на 14. VIII. 1968 год.

Раководител на продавницата е Пецова Риса. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 746/68 од 17. IX. 1970. (509)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 96, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ — Скопје — Продавница — бензинска пумпа број 14, ул. „Маршал Тито“ бб, населба Горче Петров II — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со нафта и нафтени деривати, мазира, масла и масти и тоа само течни горива (разни бензини, петролеуми, масла, масти, гориво за дизел мотори, масла за ложење и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Сеча“ од Скопје, со одлуката бр. 01-153 од 24. XII. 1970 год.

Раководител на продавницата е Бранислав Спасовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 50 од 12. III. 1971 год. (510)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Земјоделски промет“ — Скопје — Продавница, ул. 29 ноември бр. 29 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало, на месо, месни производи и конзервирани производи од месо, смрзната риба и конзервирани производи од риба.

Продавницата е основана од советот на работничкиот колектив на Трговското претпријатие „Земјоделски промет“ — Скопје, со одлуката бр. 162 од 17. IX. 1970 година.

Раководител на продавницата е Ајдин Ферит. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 792/70 од 10. III. 1971 година. (511)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Земјоделски промет“ — Скопје — Продавница за свежа и смрзната риба и рибни производи — населба Драчево — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на свежа, конзервирана, смрзната и жива риба, како и производи од риба за широка потрошувачка.

Продавницата е основана од советот на колективот на Претпријатието „Земјоделски промет“ — Скопје, со одлуката бр. 162/1 од 26. IX. 1970 година. Раководител на продавницата е Андреевски Лазо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 793/70 од 10. III. 1971 година. (512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 155, страна 403, книга I е запишано следното: Општото трговско претпријатие на големо „Антропромет“ — Валаново, со решението бр. 1750/1 од 23. IX. 1970 година, на Собранието на општината Валаново, се става под присилна управа и за присилен управник е назначен Васил Тајтаев, кој претпријатието под присилна управа ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 15. X. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашниот потписник — директорот на претпријатието Илија Петров му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845 од 17. XII. 1970 година. (23)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 26, страна 47, книга II е запишано следното: Кон Земјоделскиот комбинат „Изворски“ село Богданци, Гевгелија се присоединува Земјоделската задруга „Светлост“ село Црничани, согласно со одлуката бр. 5223 од 9. X. 1970 година, на Комбинатот „Изворски“ — Богданци и одлуката бр.

1940 од 25. VII. 1970 година на Земјоделската задруга „Светлост“ — с. Црничани, по пат на референдум.

Се брише од регистарот на земјоделските задруги од рег. бр. 65, страна 225, книга I Земјоделската задруга „Светлост“, с. Црничани, поради присоединување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 824 и 825 од 25. XII. 1970 година (21)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 31, страна 139, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангроснабдител“ — Куманово се проширува и со вршење на транспортни услуги — превоз на стоки на претпријатија, установи и приватни лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 795 од 3. XII. 1970 година. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 334, страна 1575, книга I е запишано следното: Кон „Прогрес“ — претпријатие за станбено и комунално стопанисување — Гостивар се присоединува Пазаришната управа — Гостивар, согласно одлуката бр. 0101-253/1 од 23. X. 1970 година, на работната заедница на Пазаришната управа — Гостивар, одлуката бр. 0202-388/1 од 19. X. 1970 година, на работната заедница на Претпријатието за станбено-комунално стопанисување „Прогрес“ — Гостивар и решение бр. 0201-3773/1 од 15. X. 1970 година, на Собранието на општината Гостивар.

Дејноста на „Прогрес“ — претпријатие за станбено-комунално стопанисување — Гостивар се проширува и со управување и одржување на пазари и бањи, согласно со одлуката бр. 0202-3773/1 од 10. X. 1970 година, на работната заедница на Претпријатието за станбено-комунално стопанисување „Прогрес“ — Гостивар.

Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 490, страна 1009, книга II установата Пазаришната управа — Гостивар, согласно со одлуката бр. 0201-3773/1 од 15. X. 1970 година, на Собранието на општината Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 866 од 18. XII. 1970 година. (25)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1403, страна 499, книга VI е запишано следното: Претпријатието за меѓународна и локо-шпедиција „Скопје“ — Скопје е конституирана на 22. XII. 1970 година, согласно со записникот од првата седница на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1039 од 25. XII. 1970 година. (27)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1403, страна 499, книга VI е запишано следното: Се овластуваат работниците од Претпријатието за меѓународна шпедиција „Скопје“ — Скопје, и тоа: Ивановски Атанас Иван, Бајрактарски Андреја Никола и Михајловски Исак Борис, заедно со регистрираниот потписник Петар В'чков, в.д. директор на претпријатието, да ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат жиро-сметката на Самостојната организација на здружен труд за меѓународна шпедиција „Транскоп“ — Скопје, која се издвои во самостојно претпријатие за меѓународна шпедиција „Скопје“ — Скопје и се води при СОК — Скопје, под бр. 401-1-80.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 967 од 26. XI. 1970 година. (28)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1343, страна 267, книга VI е запишано следното: Дејноста на Производителната трговска работна организација, на големо и мало, „Центар“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 0101-2043 од 25. XI. 1970 година, на присилниот управник се проширува и со транспортни услуги, утовар и истовар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 972 од 29. XII. 1970 година. (31)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1343, страна 267, книга VI е запишано следното: Производната трговска работна организација, на големо и мало „Центар“ — Скопје, со решение бр. 06-14725/1 од 29. IV. 1970 година, на Собранието на град Скопје, се става под присилна управа.

За присилна управа на споменатата организација се именува одбор од три члена во состав:

1. Гуша Грижовски, претседател,
2. Апостол Николовски, член и
3. Бранко Илиевски, член.

За потписници на Производната трговска организација, на големо и мало „Центар“ — Скопје, под присилна управа, се назначени следните лица: Гуша Грижовски, претседател, Апостол Николовски, член, Бранислав Илиоски, член и Крсто Врбовски, одговорен, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, од 27. XI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашните потписници на Производната трговска организација, на големо и мало „Центар“ — Скопје и тоа: Никола Стојан Сечковски, в.д. директор, Љубомир Димовски, раководител на комерцијалниот сектор и Тодор Васил Кајчевски, раководител на секторот за производство им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 972 и Фи. бр. 623 од 29. XII. 1970 година. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1403, страна 500, книга VI е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за меѓународна и локо-шпедиција „Скопје“ — Скопје се менува и ќе гласи: Претпријатие за меѓународна шпедиција „Транскоп“ — Скопје, со седиште во Скопје, ул. „256“ б.б., согласно со одлуката бр. 5 од 23. XII. 1970 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1049 од 29. XII. 1970 година. (33)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1231, страна 1285, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1231, страна 1283, книга VI Стаклорезачко-стаклобрусачкото претпријатие „Стакло“ — Скопје поради присоединување кон Индустриската за стакло Панчево — Организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Стакло“ — Панчево, со одлуката од 27. VII. 1970 година.

Во иднина бришаното претпријатие ќе работи како сметковна единица на Погонот „Стакло“ — Панчево, без посебни самоуправни права, како во меѓусебните односи така и во односите со трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 738 од 25. XII. 1970 година. (35)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Тутунски комбинат „Благоја Деспотовски — Шовел“ — Скопје“, се огласува за неважен. (2648)

Загубениот печат под назив: „Молеро-фарбарски дуќан „Колор“ Николовски П. Јован — Скопје“ — се огласува за неважен. (2544)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Пасош бр. 569144 на име Методија К. Таневски, с. Г. Оризари, Битола. (2583)

Лична карта бр. 10487, издадена од ОВР — Берово на име Мирјана Ј. Перовска, с. Умлена, Берово. (2586)

Лична карта бр. 9282, издадена од ОВР — Берово на име Димитар Ј. Перовски, с. Умлена, Берово. (2587)

Лична карта на име Исмаил Исмаили, с. Синичане, Тетово. (2591)

Лична карта бр. 7740, издадена од ОВР — Винаца на име Владо Серафимов, с. Блатец, Винаца. (2597)

Пасош на име Благој Божиновски, с. Вапцарејца, Битола. (2598)

Пасош издаден од ОВР — Тетово на име Абдулрезак Омери, ул. „101“ бр. 14, Тетово. (2506)

Воена легитимација на име Раде Стамат Настик, с. Вратница, Тетово. (2608)

Лична карта бр. 570, издадена од ОВР — Винаца на име Јован Ангелов, ул. „Димитар Влахов“ — бр. 18, Винаца. (2655)

Пасош бр. 082532 на име Крсте Јовески, с. Црнобуки, Битола. (2474)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Снежана Јакимовска, ул. „Чупино Брдо“ бр. 6, Куманово. (2497)

Воена книшка на име Најдо Најдовски, с. Растеш, Битола. (2488)

Воена книшка на име Ернест Божиќ, ул. „Нико Фундали“ бр. 14/18, Битола. (2491)

Воена книшка на име Целадин Тефика Арифи, с. Селце, Тетово. (2479)

Лична карта бр. 54946, издадена од ОВР — Прилеп на име Ѓорѓија Пројчески, с. Тополчани, Прилеп. (2514)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Хасан Хусени, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 11, Куманово. (2576)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — М. Брод на име Јане Јаневски, Скопје. (599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Донка Матевска, Скопје. (600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Крстевски, Скопје. (601)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Круме Антов, Скопје. (602)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сунчица Стевческа, Скопје. (603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Загорка Златевска, Скопје. (604)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Исмаил и Анамша Фејзула, Скопје. (605)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукрие Бајрам, Скопје. (606)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Вукица Николовска, Скопје. (607)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Петковски, Скопје. (608)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Ивановски, Скопје. (609)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милисав Акимовски, Скопје. (610)

Уверение за завршено дактилографски курс, издадено од стено-дактилографското училиште во Скопје на име Јелка Петровиќ, Скопје. (611)

Работна книшка на име Реџеп Мустафа, Скопје. (612)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Ристевски, Скопје. (613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафет Реџепагиќ, Скопје. (614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кица Каранфилова, Скопје. (615)

Диплома за положен стручен испит за квалификуван работник — столар, издадена од Градско собрание — Скопје на име Ристо Крстевски, Скопје. (616)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Светлана Денчевска, Скопје. (617)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тихомир Каранфиловиќ, Скопје. (618)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ — Мадари II — Скопје на име Радмила Евчевска, Скопје. (619)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Маневски, Скопје. (620)

Индекс бр. 10251, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Драган Качаниклиќ, Скопје. (621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатмир Сејдиу, Скопје. (622)

Работна книшка издадена од Куманово, на име Милан Илиевски, ул. „Тоде Мендол“ бр. 76, Куманово. (623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верослава Драговиќ, Скопје. (624)

Диплома за завршен испит, издаден од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Симеон Богданов, Скопје. (625)

Диплома за завршен испит, издадена од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје, на име Даринка Јованова, Скопје. (626)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирче Гавровски, Скопје. (627)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Михајловски, Скопје. (628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре М. Пешевски, Скопје. (629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душка Дамјановска, Скопје. (630)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Петковска, Скопје. (631)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Душко, Јелица и Моме, сите Јовановски, Скопје. (632)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Снежана Крамовска, Скопје. (633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Круме Трајковски, Скопје. (634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марика Милошевска, Скопје. (635)

Воена книшка издадена од В. П. 7236 — Сомбор на име Јордан Петровски, Скопје. (636)

Индекс издаден од Виша економска комерцијална школа — Нови Сад на име Спиро Поповски, Скопје. (637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маријан Вуканов, Скопје. (638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боби Ибраимов, Скопје. (639)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Рајна и Соња Крстевски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубинка Цагорова, Скопје. (641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даниела Миланова, Скопје. (642)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Климе Арсов, Скопје. (643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Трајчевски, Скопје. (644)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Надежда Арсовска, Скопје. (645)

Студентска легитимација бр. 1582, издадена од Вишата социјална школа во Скопје на име Тодор Коџиќ, Скопје. (646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиза Зекирова, Скопје. (647)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гаир Мамути, Скопје. (648)

Индекс бр. 11370, издаден од Правни факултет — Скопје на име Мирјана Стојковска, Скопје. (649)

Оружен лист бр. 560, издаден од СВР — Скопје на име Ефтим Сачевски, Скопје. (650)

СОДРЖИНА

192. Правилник за организацијата на стручно-то и педагошкото усовршување на наставниците на основното училиште и училиштата за средно образование — — — 457
193. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање на стручен испит за дипломиран ветеринар, ветеринар и ветеринарен техничар — — — 458
194. Правилник за службените легитимации на припадниците на стражата на казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом — — — — — 460
195. Правилник за начинот на водењето на евиденцијата и документацијата во службите за социјална заштита — — — — — 461
196. Правилник за формата, содржината и употребата на здравствените книшки за корисниците на социјалната заштита — — — — — 463
197. Упатство за вршење на стручниот надзор на установите за социјална заштита — — — — — 464
198. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 3/71 од 30 јуни 1971 година — — — — — 464
199. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 22/71 од 8 јули 1971 година — — — — — 465
200. Одлука за дополнително усогласување на пензиите според членот 102 од Основниот закон за пензиското осигурување — — — — — 466
201. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток — — — — — 467
202. Одлука за дополненија на одлуката за височината на материјалното обезбедување на инвалидите на трудот кај кои инвалидност настапила поради болест или повреда во работа — — — — — 467
203. Одлука за определување најнискиот износ на привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои чекаат да стапат на работа — — — — — 467
204. Одлука за валоризациониот коефициент за пресметување на основните на осигурување утврдени со договорите за социјално осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност — — — — — 468
205. Одлука за распределба на вишокот на средствата утврдени со завршната сметка на републичкиот фонд за додаток на деца — Скопје за 1970 година — — — — — 468